



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излезе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Одглас по тарифата. — Текујќа сметка бр. 10-313-004 — Поштарина платена во готово.

Вторник, 4 март 1947

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. III

Цена на овој број е 3.— дин. — Претплата за прво полугодиште изнесуе дин. 300.— а за цела 1947 година дин. 550.— — Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 22-619.

130.

На основа согласноста меѓу Министерството на индустријата ФНРЈ и Министерството на поделелството и шумарството ФНРЈ, донесуам

ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛОВИТЕ

ЗА СКЛУЧУЕЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТУТУН ВО 1947 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

А. ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВО

1) Површина и број на тутунските струкови

За потреби на домашната индустрија и извоз се одобруат потребни површини на земјиште и соодветни број на тутунски струкови кои што имаат да се засејат на овие површини.

Распodelбата на одобрениот број на тутунските струкови по тутунските станици ќе се вршат надлежните реонски дирекции за производството на тутун односно реонската тутунска станица, а тутунските станици по местата, селата, на својот реон.

Доколку постои можност за поголемо производство но што е по планот предвидено, одобрениот број на струкови може да се пречекори.

2) Подрачја на производството

Производството на тутун се одобруе:

а) За Реонската дирекција за производство на тутун, Скопје, на подрачјето на Македонија и Србија, а во реоните на тутунските станици: Гјевгјелија, Валаново, Струмица, Радовиште, Штип, Кавадар, Велес, Прилеп, Крушево, Битола, Скопје, Куманово, Тетово, Кочани, Прешево, Бујановац, Врање, Владичин Хан, Лесковац, Прокупље, Ниш, Житковац, Крушевац и Бајина Башта.

б) За Реонската дирекција за производство на тутун, Мостар, на подрачјето на Херцеговина, Црна Гора, Босна, Далмација и Истра а во реоните на тутунските станици: Мостар, Широки Бријег, Љубушки, Чапљина, Столац, Љубиње, Требиње, Титовград, Бар, Дубровник, Метковик, Вргорац, Имотски, Сив, Дрниш, Трогир, Фоча, Братунац и Орашје.

в) За Реонска тутунска станица, Нови Сад, на војвођанското подрачје а во реоните на тутунските станици: Зрењанин, Чока, Нови Сад и Бачка Паланка.

Потесно реонирање на производството на тутунот, во рамките на една тутунска станица, ќе извршат тутунските станици под надзор на надлежната реонска дирекција односно реонската тутунска станица.

3) Типови на тутунот

Спрема сколошките услови на средината, а во мерка со квалитативното изразување на произведениот тутун, се одобруат следните типови на тутун:

На подрачјето на Реонската дирекција, Скопје, типови: Јака, Прилеп, Отља, Блатац, Мулаип, Злетово, Просочан и Бајиновац. Типот Прилеп ќе се произведуе во реоните на тутунските станици Прилеп, Битола и Крушево; типот Просочан во реоните на тутунските станици Житковац и Крушевац; типот Бајиновац во реонот на тутунската станица Бајина Башта; а Јака во реоните на сите други станици. Покрај Јака во реонот на тутунската станица Куманово може да се произведуе Отља; во реонот на тутунската станица Кочани, Блатац и Злетово; во реонот на тутунската станица Тетово, Мулаип и Просочан, а во реонот на тутунската станица Ниш типот Прилеп.

На подрачјето на Реонската дирекција, Мостар, типови на тутун Танче и Равњак, а на територијата на Истра типот Истра.

На територијата на Реонската тутунска станица, Нови Сад, ќе се произведуат типови: Сегединска ружа, Тиса, Дебрецин и Саболч.

4) Минимален број на струкови

Најмал број на струкови, кој што по еден договор може да се засее, изнесуе за ситнолисни типови на тутун 10.000, а за големолисни 5.000 струкови.

На брдски положби на Босна и Херцеговина, Далмација, Црна Гора, Србија и Македонија, кои што оскудеваат со зиратна земја, исклучително се дозволуе по еден договор да може да се засее минимален број струкови за ситнолисни типови на тутун 5.000, а за големолисни 2.000 струкови.

Б. УСЛОВИ И ОБВЕЗИ

ЗА СКЛУЧУЕЊЕ ДОГОВОРИ СО ПРОИЗВОДУАЧИТЕ НА ТУТУН

1) Услови и обвези на произвођачите на тутун

Произвођачите на тутун обвезни се:

На основа на поднесените понуди до 1 март 1947 година да склучат договор за производство на тутун со тутунските станици.

Договорот за производство на тутун може да го заклучи само полнолетно лице, кое што е во исто време старешина (домаќин) на куќата-задругата.

За малолетно лице може да заклучи договор само неговиот законит застапник.

Лице, со кое што тутунската станица не може да склучи договор за производство на тутун, може да поднесе дополнителна понуда на реонската дирекција односно реонската тутунска станица, преку тутунската станица. Реонската дирекција односно реонската тутунска станица, како последна инстанца, ќе донесе конечна одлука по дополнително поднесената понуда.

Во поглед на применувањето на агротехничките мерки и другото произвођачите се обвезни:

да произведат доволно количина здрав и добар ран расад.

да употребуваат тутунско семе кое што ќе им го даде или одобри тутунската станица, што значи да е производството на неodobrena типови на тутун најстрого забрането;

да го производат тутунот на одобреното земјиште;

земјиштето, на кое што ќе производат тутун, да го обработат по принципите на националното стопанство;

да се грижат да го посадат целокупниот, со договорот предвиден, број на струкови. Но, ако производителот на тутун од било кои разлози не би можел да го посади одобриениот број на струкови во целост, или ако не би можел тутунот воопшто да го посади, должен е со тутунската станица да го поправи договорот, пренесе на друго лице или да го раскине најдоцна до 1 јуни 1947 година.

да расадуењето на тутун го вршат, на приближно еднаква далечина струк од струк, и ред од ред и расадуењето да го завршат што е возможно порано, а најдоцна до 15 јуни.

тутунот да го враќаат и копаат онлку пати, колку тоа стварната потреба ќе бара, со оглед на нормалниот развој на тутунот,

тутунот да го дадат по напатствијата и одобруењето на тутунската станица само во исклучителни случаи, кога таква мерка треба да го овозможи нормалниот развој на тутунот;

да не вршат покршување на цветот, освен во исклучителни случаи, ако би таква мерка лошо влијала на квалитативниот развој на тутунот;

да се грижат за сузбивање и уништување на билните паразити и штеточини на тутунот;

тутунските заперии (филиз) благовремено да ги ништат-кинат.

благовремено да ја обавестуат тутунската станица за евентуалните штети настанати на тутунот.

тутунското лисје да го берат во време на техничката зрелост по рацете, т. е. со оној ред како што се тоа на струкот развива и зрее;

тутунското лисје да го нижат правилно по берењето и големината на листот, на низи еднаква должина;

штавењето и сушењето на тутун да го вршат по напатствијата на тутунската станица.

тутунските струкови да ги поништуат со зазрување или со компостирање штом ќе се заврши берењето на тутунот.

осушените тутунски низи да ги чуваат во zgodни простории, кои што не прокиснуат и не се изложени на надворешно влијание и кои што немаат некој непријатен задах;

тутунот да го калапат и средуат по берењата, боите, големината на листот, здравствената состојба, врстата и степенот на чистотијата и тн., спрема напатствијата на тутунските станици, со тоа да секоја бала или чекија содржи приближно еднороден материјал. Доколку тутунот се средуе во врзана состојба, калапите можат да се врзуат само со кошутина од царевка или со упреден конот;

да при средуењето извојуат мувлосано, мемливо, зелено или во појак степен од болест оштетено лисје;

да скалапен и среден тутун држат во zgodни простории и да го вртат и чуваат од мувлосување до предавањето на откуп;

сиот произведен тутун без исклучение да и го предадат на комисијата за откуп на тутун, спрема утврдениот распоред, а најдоцна до 15 февруари 1948 година;

својата тутунска берба да ја донесат на откуп на свој трошок;

да пристапуваат на процената на тутунот и да ги оспоруваат поедини партии на тутун, доколку со процената на тие партии не би биле задоволни.

2) Обвези на реонските дирекции, реонската тутунска станица и тутунските станици

Реонските дирекции, реонската тутунска станица и тутунските станици обврзани се:

преку своите стручни службеници а особено преку реонските инструктори да ги упатуваат производителите во рационално производство на тутунот;

по поднесените понуди, со производителите да склучуваат договори за производство на тутун (тутунски станици);

да (тутунските станици) ги обавестуваат производителите за тутун во пропишан срок, зошто не можеле да склучат договори за производство на тутун, ако такви договори било од кои разлози не би можеле да се заклучат;

реонските дирекции и реонската тутунска станица преку тутунските станици да примаат дополнително поднесени понуди на производителите на тутун за склучување договори и да по овие понуди донесуваат конечни решенија;

преку тутунските станици на производителите на тутун без пари да им раздделат селекционисано тутунско семе за сеидба најдалеку до 1 март 1947 година;

преку тутунските станици, да им издаваат на производителите на тутун бескаматна позајмица по следната скала:

а) за подрачјето на македонскиот тип на тутун до 150. — динари на 1.000 посадени струкови;

б) за подрачјето на херцеговачкиот тип на тутун до 250. — динари на 1.000 посадени струкови;

в) на подрачјето дринско-моравското и војвођанското до 100. — динари на 1.000 посадени струкови на тутун;

кај откупот на тутун да им одобруваат награди на производителите на тутун за извонреден квалитет и беспрекорна среденост;

да преку своите стручни изасланици решаваат спорови, кои што би настанале меѓу раководачите на комисиите и претставителите на производителите на тутун.

да се грижат процената на тутун да се врши правилно и објективно спрема мерилата за квалитативна проценка на тутунот;

да се грижат, за секоедневно откупениот тутун да се изврши исплатата на производителите на тутун истиот ден;

да набавуваат платежни средства во достаточни износи за исплата тутунот на производителите;

да одобруваат позајмица за материјал за врзување на производителите на тутун на оние подрачја на производството, дека тутунот се откупува во бали.

За неисполнување обвезите кои што произлегуваат од склучен договор обете страни ќе одговараат по постоечките законски прописи.

В. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Министерството на индустријата ФНРЈ ќе му предложи на Стопанскиот совет, заради пропишување, цени за откуп на тутунот за следната година, кои што можат да се одредат и непосредно пред откупот на тутунот.

По вака одредени откупни цени ќе се откупи сиот тутун произведен на територијата на Федеративна Народна Република Југославија по пропишани мерила за квалитативна проценка на тутунот најдалеку до 15 февруари 1948 година.

Ако е тутунот прекумера влажен има од неговата тежина да се одбие соодветната тежина зголемена со влагата. Исто така ако се установи да се во тутунот навојга песок или земја од неговата утврдена тежина има да се одбие соодветната тежина на песок или земја.

На тутун оштетен од град, искинат или со болест оштетен не може да му се признае цена која

што тој тутун би ја имал да останал здрав (неоштетен).

Гвидо, склапано тутунско лисје, доколку е уште згодно за изработување на никотин, ќе се откупи по одделна цена, во противно ќе се поништи.

Несреден тутун во низи ќе се откупуе по пониски цени.

Тутун од недозволен тип, како и тутун кој што има потекло од некој одобрен тип, но кој што бил произведен во реон на друга станица дека тој тип не е одобрен, ќе се откупи по една класа пониско од оние класи кои што важат за типот и реонот на дотичната станица.

Бр. 1390/III
12¹ февруари 1947 година
Белград

Претседател
на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ
и Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

131.

На основа членот 1, 2, 3 и 4 Уредбата за укинување работничките комори, Средишната управа за посредување на работата и јавните берзи на работата од 18 април 1946 година, Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија, во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ, пропишуе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА

НА ПРАВИЛАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСРЕДУЕЊЕ НА РАБОТАТА VII БР. 2347 ОД 24 ЈУНИ 1946 ГОДИНА

Член 1

Членот 19, став 3, точка б) се менува и гласи:

„б) Месечна (војредна) помоќ до 1.000 (илјата) динари, за прехрана и пренокјинште, но најдолго низ 6 (шест) месеци на непрекината незапосленост. Оваа помоќ може да ја користи незапослен работник, кој што се навогја во исклучително тешки материјални прилики, а кој што не е виновен за својата незапосленост и кој што ќе докаже да уназад две години од пријавата на незапосленоста се навогјал векје во работен однос. Оваа помоќ може да биде исплатуена во оброчи, во готови пари, на незапослениот работник кој што во тоа време живее со фамилијата која што ја издржуе. Одлуката за одобрување или неодобрување на помоќта, како и за височината на оваа помоќ, ја донесуе одговорниот раководач на гранката за посредување на работата, земајќи ги во оглед сите околности од значење за секој поедин случај“.

Член 2

Овие измени и дополнуења влегуат во сила на 1 март 1947 година

Бр. 1599
27 февруари 1947 година
Белград

За Централниот одбор
на Единствените синдикати на Југославија,

Секретар, Претседател,
Драго Гиздиш, с. р. Ѓуро Салај, с. р.

УКАЗИ

УКАЗ

Претседателството на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија по предлог на Владата ФНРЈ а на основа членот 74 точка 6 Уставот

решава:

На Марица родена Ковачиќ, вдовица на пок. Вицка Глуннич, вршител должноста на Југословенскиот конзул во Напуљ, да и се додели на име на народно признавање доживотна помоќ во износ од 3.200 динари месечно

У.бр. 103
29 јануари 1947 година
Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Министерството на трудот ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установило да во текстот на Општиот правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при работењето, објавен во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 16 од 25 февруари 1947 година, се поткрале долу наведените грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА ОПШТИОТ ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТЕЊЕТО

1) Во чл. 85, првиот ред, наместо „буки“ треба да стои „бука“.

2) Во чл. 96 вториот став треба да гласи: умивалниците мораат да се постават во одделни простории и тоа одделено за машки и женски.

Бр 5287 — Од Министерството на трудот ФНРЈ, 27 февруари 1947 година.

Министерството на финансите ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установило оти во текстот на Решењето за сроковите во кои што државните стопански претпријатија од општо државно значење мораат да ги сообразат своите сметководства кон прописите за Законот за еднообразно сметководство, објавено во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 1 од 3 јануари 1947 година се поткрала долу наведената грешка и дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕЊЕТО ЗА СРОКОВИТЕ ВО КОИ ШТО ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ МОРААТ ДА ГИ СООБРАЗАТ СВОИТЕ СМЕТКОВОДСТВА КОН ПРОПИСИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО

Во последниот ред под а) на место зборовите „1 април“ треба да стои „1 март“.

IV Бр. 330. — Од Министерството на финансите.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 7 од 12 февруари 1947 година објавуе:

Наредба за утврдување групи производи и услуги за кои што ќе се одредуат единствени цени со важност на цела територија на Народна Република Босна и Херцеговина;

Решење за начинот на пресметането постотокот на предвидената добивка на државните градежни претпријатија од локално значење;

Правилник за регистрација забните лекари, дентисти, дентисти-техничари, забните техничари, учениците на забниот технички занает и забарските поможници;

Решење за постотокот на непредвидената добивка кој што ќе се книжи во корист на банковната сметка на државните градежни претпријатија од локално значење;

Решење за постотокот на непредвидената добивка со кој што државните градежни претпријатија од локално значење ќе располагаат самостојно;

Решење за одредување границата на најниската старост за учениците во рударските струки.

Решење за постотокот на предвидената добивка со кој што државните градежни претпријатија од локално значење ќе располагаат самостојно.

Во бројот 8 од 19 февруари 1947 година објавуе:

Уредба за организација на шумарството;

Уредба за „Службениот лист на Народна Република Босна и Херцеговина“;

Решење за измена на генералниот план за одбрана од поплава во 1946/47 година во басенот на река Сава и Млада;

Напатствие за елементите од кои што се состои цената на градежните услуги на државните градежни претпријатија од локално значење;

Решење за постоечките на општите трошкови на градилиштето и трошковите на управата и продажбата како и за постоечките на додатокот на бруто платата на работната сила и цените на градежните услуги на државните градежни претпријатија од локално значење;

Решење за пресметане непредвидената добивка кај работи за кои што не било возможно да се утврдат нормите на трошковите на државните градежни претпријатија од локално значење.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 5 од 19 февруари 1947 година објавуе:

Указ за распишување општи избори за избор на одборници на народните одбори на територија на Народна Република Македонија;

Уредба за единствени цени;

Уредба за измена и дополнување на Уредбата за регулирање платите на државните службеници на Федерална Македонија од 3 мај 1945 година;

Наредба за утврдување групи на производи и услуги за кои што ќе се одредуат единствени цени со важност на цела територија на Народна Република Македонија, односно откупни цени;

Решење за постоечките на општите трошкови на градилиштето и трошковите на управата и продажбата како и за постоечките на додатокот на бруто

плата на работните сили кај градежните претпријатија од републиканско значење на територија на Народна Република Македонија;

Напатствие за елементите од кои што се состојат цените на градежните услуги;

Решење за процентот на редовната добивка кој што се книжи во корист на специјалните угостителски претпријатија од републиканско значење.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 8 од 25 февруари 1947 година објавуе:

Закон за избор на народните одбори во Народна Република Србија, на Обласниот народен одбор на Автономно Косовско-метохиската област и на Народната скупштина на Автономната покраина Војводина;

Уредба за Економскиот Факултет на Универзитетот во Белград;

Уредба за оснивање и организација на Управата на трговските стоваришта за железо и хемиски производи;

Уредба за оснивање и организација на Управата за транспорт;

Наредба за регистрација и замена на дозволите за вршење градежни работи-претпријатија;

Правилник за паричните еквиваленти за припадностите во натура.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службениот лист на Народна Република Хрватска, во бројот 17 од 25 февруари 1947 година, објавуат:

Правилник за примањата во натура на персоналот од Министерството на поделелството и шумарството;

Решење за височина на болничките и амбулантните пристojби.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 9 од 22 февруари 1947 година објавуе.

Решење за годишната претплата за радио;

Наредба за категоризација на кооперативните и приватните угостителски претпријатија;

Напатствие за спроведување Уредбата за одделување и располагање со одделните разлики во цените на Владата на Народната Република Словенија од 5 февруари 1947 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
130. План на производството и условите за склучување договори за производството на тутун во 1947 година на територијата на Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	205
131. Измени и дополнувања на правилата за организација на посредување на работата VII бр. 2347 од 24 јуни 1946 година — — — — —	207
Исправка на Општиот правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при работењето — — — — —	207
Исправка на Решењето за сроковите во кои што државните стопански претпријатија од општодржавно значење мораат да ги сообразат своите сметководства кон прописите на Законот за еднообразно сметководство — — — — —	207

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. — Г. на Југословенското штампарско претпријатие, Белград